

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на шестата седница одржана на 28.12.2021 година, донесе:

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на образованието во 2022 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;
- Планирање на развојот на образованието
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;

II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2022 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес со реализирање на втората фаза од процесот на децентрализација на образованието;

1. ПРИХОДИ

Р.бр.	Блок дотација по соодветна програма	БУЏЕТ 2022
1	Основно образование- блок дотација	102.095.000
2	Средства од Буџетот на општината-основно образование	5 592.691
3	Самофинансирачки- основно образование	943.298
4	Донација основно образование	0
5	Самофинансирачки- средно образование	3.650.000
6	Средно образование-блок дотација	37.500.000
7	Средства од Буџетот на општината-средно образование	183.000
8	Донација Средно образование	5.997.873
	Вкупно:	155.961.862

2. РАСХОДИ

Р.бр	I- АКТИВНОСТ	МОН-202	Буџет на Општина 2022	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 2022	Вкупно Буџет 2022
1-N1-464990	Прогласување најдобар ученик основно образование		27.000		27.000
2	Продолжен престој за ученици во ООУ „Гоце Делчев - за плата		62.691		62.691
3-N1-425990	Оперативни расходи основно образование		3.000		3.000
4-N1-464990	Награда за талентирани ученици за основно образование и нивните ментори		200.000		200.000
5-N1-423410	Новогодишни пакетчиња за ученици од основно образование		300.000		300.000
5	ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1+2+3+4)	0	592.691	0	592.691
6-N2-464990	Прогласување на најдобар просветен работник средно образование		18.000		18.000
7-N2-464990	Награда за талентирани ученици за средно образование и нивните ментори		150.000		150.000
9-N2-464990	Прогласување најдобар ученик средно образование		15.000		15.000

10	ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (6+7+8+9)		183.000		183.000
Р.бр.	II-Активност -Капитални инвестиции	МОН	Општина		
11- NBO- 482920	Изградба на балон спотрска сала во ООУ Даме Груев с. Ерџелија		5000000		5.000.000
	ВКУПНО капитални инвестиции		5.000.000		5.000.000
Р.БР.	III. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА	МОН	Општина		
12	Блок дотација – основно образование - плати	87.913.240			87.913.240
13	Блок дотација – основно образование - материјални трошоци	14.181.760			14.181.760
14	блок дотација – средно образование –плати	35.417.668			35.417.668
15	блок дотација – средно образование –материјални трошоци	2.082.332			2.082.332
16	Приходи од донација средно образование	5.997.873			5.997.873
17	Приходи од самофинансирање- основно образование-оперативни расходи			943.298	943.298
18	Приходи од самофинансирање- средно образование-оперативни расходи			3.650.000	3.650.000
	Вкупно:	145.592.873	5.775.691	4.593.298	155.961.862

II. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средства на Министерството за образование и наука, од сопствени приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година.

Општина Свети Николе има поднесено до Министерство за финансирање за финансиски средства за следниве градежни активности:

- Реконструкција на фасада и адаптација на санитарните јазли во СОУ "Кочо Рацин" во износ од 8.570.000 денари.

- Адаптација на училишната зграда, замена на водовод и канализација, ПП заштита, електрична инсталација и поставување на парно греење во ООУ "Гоце Делчев" с. Горобинци во износ од 3.640.000 денари.

При реализирање на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, фондации, бизнис секторот и сл.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:

- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага општината;

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр.0801- 1305
28.12. 2021 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Валерија Ивановска